

На 31 октомври во 14 часот во Министерството за одбрана почна состанокот на националниот Совет за безбедност кој го свика претседателот Црвенковски. Причина за оваа средба беа: последниот инцидент во Танушевци, вооружените групи во Тетовско, запланетото оружје на македонско-албанската граница... Станува ли збор за криминални, шверцерски или, пак, за терористички групи, не е и толку релевантно да се утврди, битно е дека границата ни е порозна и поради тоа граничната полиција како да станува дивеч за отстрел. На државата ѝ останува да направи сериозен потег.



КОЛКУ ВИСТИНА СЕ КАЖА НА СЕДНИЦАТА НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ?

КРЕНЕШ ЛИ РАКА УДИРАШ ПО



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Еден убиен и двајца ранети полицајци во Танушевци... Во тетовските шарпланински села Бродец, Вешала и Бозовце вооружена група киднапира петмина вработени во ЕСМ-ЕВН. Граѓани ѝ се пожалија на полицијата дека на патот Тетово-Јажинце ги запреле униформирани лица без ознаки. Од МВР коментираат - не се исклучува можноста дека тоа биле "Алфи" во потрага по криминалец од Косово, кој сакал да ѝ се придружи на групата на Лириим Јакупи-Нацист во Бродец. Полициски пункт кај селото Вратница, распоредени специјалци со џипови и транспортери...

На македонско-албанската граница, во реонот на гостиварското село Бибај, спречен е шверц со оружје, на кое сè уште не му се знае крајната дестинација. Пред неколку седмици, полицијата во истиот реон откри големо количество минофрлачки гранати, кои беа закопани во импровизиран бункер... Пред неполни два месеца, во реонот на Ваксинце загина полицаец.

И додека полицајците ни гинат како дивеч за отстрел, а разни криминално-терористички групи роварат низ земјата, политичарите во законодавниот

"Последнитве неколку месеци КФОР, УНМИК и косовската локална полиција функционираат поефикасно. Косово веќе не е место каде ќе бидат безбедни оние кои вршат криминални активности. Меѓутоа, КФОР не функционира така како што функционира нашата гранична полиција. Тие имаат друг систем, иако генерално преземаат таква обврска. Според практичното распоредување на силите тие не се така поставени за да можат секогаш да забележат илегални преминувања на границата. Тие се стационирани на одредени подрачја и малку се изложуваат на ризик. Соработката меѓу КФОР, УНМИК и цивилната полиција треба да продолжи, но не треба да се потпираме на тоа дека тие ќе бидат гарант оти нема да се пропуштаат паравоените формации, кои ги има на Косово, можеби и во Јужна Србија. Нам не смее да ни се повторуваат изјавите од 2001 година, кога Љубен Пауновски тврдеше дека се работи за внатрешни паравоени групации, а Доста Димовска дека се работи за паравоени формации дојдени од Косово. И тогаш и се-

га состојбата е иста, се работи за паравоени формации кои се составени од државјани на РМ, но и од Косово и од Јужна Србија. Тие сега се групираат на криминална основа, бидејќи не се задоволни од тоа што го добиле како дел од колачот по доаѓањето на власт на ДУИ. Сакаат да бидат присутни, забележани, но треба да се истражува нивната врска со некои политички субјекти во РМ, евентуално со странски служби. Дали цел на нивното појавување е да се прикаже дека државата е нестабилна пред извештајот на ЕК или приемот во НАТО? Безбедносните служби овие настани треба да ги следат и што е најбитно не треба да се појавува колебливост околу мерките кои треба да ги преземе државата. И МВР и другите безбедносни служби, и ГШ на АРМ, треба активно да се вклучат. Да се исчисти теренот и да се спречи било какво ново групирање или, пак, преминување на границата. Последната акција во Танушевци беше насочена против полицијата. Можеби тие групи се во РМ, во с. Бродец (како што има информации), можеби заминале на Ко-

дом "верглаат" во лер и никако да се поместат од мртва точка, односно да донесат конкретни заклучоци како да се справат со овие групи. Без епилог заврши и вонредната седница на Собранието на која се дискутираше за последниот настан во Танушевци. Всушност, таа заврши исто онака како што заврши и седницата пред два месеца, на која позиционерите и опозиционерите си фр-

лаа отровни стрели за загиувањето на полицаецот во Ваксинце. Но, искуството ни покажа дека од ниту една досегашна седница на која се разговарало за безбедносни прашања не произлегол конкретен одговор. Седницата за Танушевци е трета вонредна седница за актуелни прашања во последните шест месеци. Но, освен додавката вонредна, ништо друго не предизвика внимание, заш-

ЗА НА ТЕРЕН ДА НИ ГИНАТ НЕВИНИ ПОЛИЦАЈЦИ

то собраниската атмосфера веќе е видена работа. И токму како резултат на инертноста на политичарите, ситуацијата ни се повторува. А, тие, пак, наместо борбата да ја водат на теренот, во собраниски фотелји си вадат очи за тоа чиј производ се ваквите групи. Но, се препукуваат и за тоа во кој момент состојбата во државата била порелаксирана? Чија била заслугата за тоа, односно на кој министер за внатрешни работи треба да му "честитаме". За жал, како награда за празните муабети добиваа дебели собраниски дневници, а за семејствата на загинатите остана само болката.

Јавноста сè уште чека одговор на

прашањето - која е вооружената група во тетовските села, која станува сè побројна, дали нападот во Танушевци е криминален како што тврди министерката Јанкуловска или терористички како што оценија нејзините подредени и дали се во комуникација вооружените од Тетово со групата која атакуваше на граничарите. По киднапирањето на работниците во шарпланинските села, за што полицијата почна истрага, прашањето кое сите си го поставуваме е дали МВР воопшто има патроли во тој реон. Локалните жители сведочеа за патроли на вооружени групи и тврдеа дека меѓу нив се и дел од избеганите затвореници од затворот "Дубрава" на Косово, а по-

виканите коментираат дека селата се под контрола. Можеме ли да им веруваме?

Ако Македонија навистина има сила да се справи со сите предизвици кои би можеле да ја загрозат безбедноста, и има капацитет да гарантира за својата стабилност и безбедносна ситуација, како што изјави министерот Антонио Милошоски, тогаш зошто чека? Чекањето скапо ќе нè чини, а скапи се и невините човечки жртви, без разлика дали се последица на криминални или на терористички банди.

Но, наспроти владините проценки дека последните безбедносни инциденти имаат криминално-шверцерска позадина, претседателот Бранко Црвенковски не исклучува дека тие сепак се резултат на состојбите на Косово, па затоа и ја свика седницата на Советот за безбедност.

Значи, потребна е соодветна размена на информации и координирана соработка меѓу безбедносните структури, зашто токму поради некоординираноста во 2001 година Македонија плати висока цена.

ПО УНИФОРМАТА ДРЖАВАТА

сово. Некогаш таму ќе се распоредат по фамилии, ќе добијат налог, повторно ќе се групираат, ќе направат друг проблем. Апсолутно не треба да правиме проценки дека ако реагираме тоа ќе биде наш минус за НАТО или за во ЕУ. Напротив, ако дејствуваме професионално кон криминалците, терористите, тоа ќе биде респектирано од сите, бидејќи никој не поддржува тероризам. Сигурен сум дека ќе следува соодветна реакција не само во Танушевци. Нема време за било каква толеранција на такви криминални групи, независно што се проценило дека не можат да ја загрозат стабилноста. Некои активности треба да се прават координирано со НАТО, КФОР, во соработка со ЕУ, бидејќи групите практично дејствуваат на три посебни територии кои се под посебна контрола, Косово е под УНМИК, Србија и Македонија се независни држави. Граѓаните во РМ апелираат службите да преземат акција, бидејќи групите ги напаѓаат, бараат храна, засолниште. Искуството покажува дека тогаш кога дејствуваме добиваме многу критика од ЕУ и од НАТО,

дека тоа би можело да се реши по пат на дијалог. Јас сум против било какви разговори со криминални или со терористички групи кои го загрозуваат интегритетот на државата. Досега дијалогот се покажа како непродуктивен, и на штета на РМ. Кај нас недостасува ефикасно собирање информации, проценка и заедничко дејствување. Не може професионалните единици на АРМ само да ги испраќаат во Авганистан и во Ирак, а овде да бидат само набљудувачи на случувањата. Што ќе ни е Армија која ја подготвуваме само да биде дел од НАТО или да работи за стабилизирање на состојбите во други држави, а во РМ да биде предмет на напади на разни групации? Сега тврдиме дека овие групации се криминални, но извршуваат терористички акции. Меѓутоа, лесно можат да воспостават линкови со некои политички субјекти, надвор или внатре и да ја загрозат стабилноста. Тоа што постојат огромни разлики меѓу Владата и претседателот на државата може негативно да се одрази врз стабилноста. Групата која ја прогласи 'Илирида' е маргинална група.

Ќе се појават и многу групи во пресрет на конечниот статус на Косово. Дури и овие т.н. криминални групи и паравоени формации преземаат активност за да бидат тука, независно од развојот на состојбите на Косово. Ако се најде заедничко решение прифатливо за Србија и за Косово мислам дека сите групи ќе бидат маргинализирани. Треба да бидеме активни, иако не сме дел од косовскиот проблем, ниту дел од решението, а преку соработка со другите влијателни држави да укажеме на можните реперкусии, во зависност од тоа какво ќе биде решението. Не треба да прифатиме решение кое прво ќе предизвика рedefинирање на границите на Балканот, нешто што може да ја загрози нашата безбедност. За мене, независно од ставот на Владата, најдобро решение е она кое ќе го прифатат Приштина и Белград. Наметнатото решение, донесено од Советот за безбедност, доколку не биде прифатено од двете страни, ќе предизвика продолжување на нестабилноста на Балканот, а најдиректните последици ќе се одразат врз Македонија".

Павле Трајанов, експерт за внатрешни работи



ADNAN REISEN STUTTGART

Informacii od 900 do 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA